



Света Марија Египетска на Бога се моли, издигната високо над пустината, во воздухот стои, телото го уништила, духовно се издигнала, со покајнички молитви, до Бога се приближила. Полни 48 години минува во пустината, облеката времето ѝ ја искинало, дотрајало. Таа е гола, на студ, дожд, на силни горештини, поцрнета, слаба, со бела коса.

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Во еден манастир во Палестина живеел јеромонахот старецот Зосим. Еднаш, за време на Чесниот Пост, движејќи се низ Јорданската пустина, загледал едно човечко битие со суво, голо и

црно, од сонцето воспалено тело, со коса бела како снег. Тоа била Света Марија Египетска.

Кога таа оддалеку го здогледала Зосима како доаѓа, почнала да бега во длабочината на пустината. Трчајќи по неа, тој ја прашал зошто бега од него и заради што живее во оваа пустина. Света Марија Египетска истрчала на неговата друга страна и извикала: "Авва Зосиме, прости ми заради Господа, не можам да излезам пред тебе, зашто сум жена, а гола сум!" Тогаш Зосим ѝ ја дофрлил својата горна мантија (расото), таа се загрнала и излегла пред него. Зосим бил исплашен слушајќи го своето име од непозната жена. Тој паднал пред нејзините нозе и со солзи ја молел да не го крие од него своето житие, туку да му раскаже сè, за да ги обелодени големите Божји дела. Таа му ги исповедала најважните моменти од својот живот:

"Јас сум, оче, родена во Египет. Кога имав 12 години и кога моите родители беа уште живи, јас се откажав од нивната љубов и отидов во Александрија. И бидејќи ја изгубив невиноста, се оддадов на невоздржливо и ненаситно блудничење... Седумнаесет полни години поминав во разврат... Незгаслив блуден оган гореше во мене, и јас постојано се тркалав во калта на блудот".

Гонета од телесниот блуден оган, таа седнала еден ден на лаѓа која пловела кон Ерусалим и со група млади луѓе пристигнала во Светиот град. На денот Крстовден, сакала и таа да влезе во црквата и да му се поклони на Чесниот Господов Крст. Се приближила кон вратата на црквата, но кога стапнала на прагот, ја задржала некоја невидлива сила која не ѝ давала да влезе. Се прашувала себе си: Што е тоа што не ми дава да го видам Животворното Дрво на Крстот Господов? Се сетила за



СВЕТА ПРЕПОДОБНА МАРИЈА ЕГИПЕТСКА

своите дела и почнала да плаче и да се удира по градите. Ги подигнала своите очи нагоре и на сидот ја видела ико-

ната на Богородица. Почнала да ѝ се моли да ѝ дозволи да влезе да го целива Чесниот Крст. Пред Богородица ја исповедала својата грешност.

"A sega te prekolnuvam o-e, vo I susa Hrista Boga, Spasi telot na { , ni { to od ova { to go slu { na od mene da ne go ka `e { ni komu, dodeka Bog ne me zeme od zemjata".

Ветила дека потоа ќе отиде таму каде што Светата Богородица ќе ја упати: "О, Дево, Владичице, Која Бога Логосот со телото си Го родила!... Нареди, о, Владичице! И мене да ми се отвори вратата заради поклонување на Божествени-

**ГОСПОД
ГО ВИДОА СП**

от Крст! И Ти биди ми најверодостоен сведок пред Синот Твој, дека никогаш веќе телото свое нема да го осквернам со блуд, туку штом ќе го ви-

дам Светото Дрво Крсно на Твојот Син, јас ќе се откажам од светот и од сè на светот, и веднаш ќе отидам таму каде што Ти самата, како Посредница на моето спасение, ќе ме упатиш".

Откако го рекла тоа ѝ било



**АВВА ЗОСИМ ЈА ПРИЧЕСТУВА
СВ. ПРЕПОДОБНА МАРИЈА ЕГИПЕТСКА**

И, ОЧИТЕ МОИ АСЕНИЕТО ТВОЕ!

дозволено да влезе во црквата. Го видела Чесното и Животворно Дрво на Крстот, му се поклонила, го целувала со голема почит и страв и изгледа брзајќи кон иконата на својата Заштитничка, кон Пресветата Владичица. Паднала на колена и ја молела да ја упати каде треба и да ја води по патот на покајанието. Го слушнала гласот кој ѝ рекол: Ако го преминеш Јордан, ќе најдеш добар мир! Света Марија Египетска излегла од црквата, купила три леба и тргнала за Јордан. На зајдисонце дошла до црквата "Свети Јован Крстител", крај Јордан. Овде преноќила, а утрентата се причестила со пречистите и животворни Тајни Христови. Виде-

ла еден мал чамец и се префрлила на другата страна на реката Јордан. Дошла во пустината во која проживеала цели 48 години, во маки, во страв, во борба со страстните помисли. Толку години не видела ниту човек, ниту свер. Се хранела со зелје.

Кога стоела на молитва, Зосим ја видел како стои воздигната во воздухот. "А сега те преколнувам оче, во Исуса Христа Бога, Спасителот наш, ништо од ова што го слушна од мене да не го кажеш никому, додека Бог не ме земе од земјата", му рекла Света Марија Египетска на Зосима. Таа, исто така, го замолила, идната година, на Свети Велики Четврток, да ѝ донесе од све-

тите Дарови на брегот на Јордан, па таа ќе дојде да се причести. Откако му го кажала сè тоа, отишла во внатрешноста на пустината, а Зосим се вратил во манастирот.

Поминала една година. Се приближил денот Велик Четврток. Зосим пристигнал на брегот на реката Јордан, но сејќи со себе света причест и ја чека Преподобната Марија Египетска. Таа се појавила, и во ноќта со полна месечина видел како таа ја осенила со крстен знак реката Јордан и тргнала по водата, и одејќи по површината на водата како по суво, дошла кај него. Го замолила да го прочита Символот на верата и Господовата молитва Оче наш, а потоа се причестила со пречистите и животворни Тајни Христови. Ги кренала рацете кон небото и расплакана повикала: Сега отпусти ја со мир Својата слугинка Господи, зашто очите мои го видоа спасението Твое! Го замолила Зосима, идната година повторно да дојде на оној поток каде што се виделе првиот пат. И, осенувајќи го повторно Јордан со крсниот знак, го поминала како и првиот пат, а старецот Зосим се вратил во манастирот.

Поминала една година и Зосим тргнал на пат во пустината. Патувал долго и дошол до потокот. Застанувајќи покрај потокот, на источната страна видел како светителката лежи мртва. Рацете ѝ биле прекрстени на градите,

кога се причестила, дошла до тој поток, до кој тој морал да патува дваесет дена, и веднаш се претставила пред Бога, заминала кај Бога. Зосим требало да ја погребва. Видел еден огромен лав кој стоел покрај светителката. Зосим му рекол на лавот да го ископа гробот со своите шеги. Лавот веднаш со предните нозе ископал дупка во која можело да се стави телото на светителката. Зосим го погребал светото тело на познатата светителка во светот, Светата Преподобна Марија Египетска. Потоа Зосим и лавот се поделиле. Зосим се вратил во својот манастир и им раскажал на сите монаси сè за Преподобната Марија Египетска.

Светата Преподобна Марија Египетска останува да сведочи пред целиот свет дека Господ ги прославува покајаните грешни души. Оваа храбра светителка, освен на први април, како пример на покајание се спомнува и во петтата седмица на Чесниот Голем Пост.

**Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит г. Горазд**



АПЕЛ

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државата и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.

Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

**МАНАСТИР "СИ СВЕТИ"
("СИТЕ СВЕТИИ")**

Жиро-сметка:
530-0003005453-64
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.
ОХРИД